




# каталог 2019

---

паметни  
решенија за  
оков за мебел

emuca



# ПАМЕТНИ РЕШЕНИЈА ЗА ОКОВ ЗА МЕБЕЛ

Со над 35 години искуство Emusa Group дизајнира, произведува и продава широк спектар на производи за мебел, столарија и DIY (направи сам) оков.

Нашите комерцијални центри во Валенсија (Шпанија), Падова (Италија), Челмсфорд (Обединетото Кралство), Нант (Франција) и Лисабон (Португалија) ни овозможуваат да останеме во директен контакт со најновите трендови во секторот за мебел и нашите дизајнерски тимови се посветени на одразување на овие трендови во нашите производи.

За да се осигураме дека нашите операции и решенија се ефикасни, имаме фабрика во Шпанија која нуди комплетни решенија во алуминиум.

## МЕГУНАРОДНО ПРИСУСТВО

Со над 37 години присуност на пазарот, сакаме да бидеме близки со нашите клиенти и затоа имаме различни подружници низ цела Европа. Ние извезуваме во над 50 земји и имаме обемна, целосно обучена продажна мрежа низ цела Европа, од кои сите се свесни за барањата поставени до нас на различните пазари.

Нашето седиште во Падова, Италија, значи дека ние сме директно во контакт со најновите дизајнерски трендови на мебел во Италија, преку кој ги пренесуваме на дизајнот на сопствените производи. Нашите логистички капацитети во Падова се нашата најголема стратешка точка поради нивната локација во северниот дел на Италија, што ја олеснува дистрибуцијата на нашите производи низ цела Европа.



|  |         |
|--|---------|
| ШАРКИ И ДОДАТОЦИ .....                     | 5 - 14  |
| ВОДИЛКИ И ФИОКИ .....                      | 15 - 25 |
| НОГАРКИ И ТРКАЛЦА .....                    | 26 - 30 |
| ОКОВ И СПОЈУВАЊЕ .....                     | 31 - 42 |
| СИСТЕМИ ЗА ЛИЗГАЧКИ ВРАТИ И ДОДАТОЦИ ..... | 43 - 51 |
| ЗАВРШНИ ЛАЈСНИ И ЦОКЛИ .....               | 56 - 59 |
| ГОЛА ПРОФИЛИ .....                         | 60 - 63 |
| КУЈНСКИ СИСТЕМИ И ДОДАТОЦИ .....           | 64 - 70 |
| ОСВЕТЛУВАЊЕ .....                          | 71 - 82 |
| РАЧКИ .....                                | 83 - 86 |

емиса



Шарки и Додатоци

X91 ШАРКИ СО Ø35mm



**X91** шарка права 100° клип со вградено меко затворање



- Со Ø 35mm
- Монтажа и демонтажа на вратата без алат
- За дебелина на врата од 14-24mm
- 3Д подесување (со соодветна подлошка)
- Дистанца од работ на вратата до отворот за шарката D=3-7mm
- Длабинско подесување преку штраф со навој
- Со пружина за отворање и затворање

**X91** Подлошка со штрафење



H  
7863 | 0mm | 7 ден.

**X91** Подлошка со 3D штелување



H  
7875 | 0mm | 16 ден.

7910 | 67 ден.

**X91** шарка полуколенаста 100° клип со вградено меко затворање



- Со Ø 35mm
- Монтажа и демонтажа на вратата без алат
- За дебелина на врата од 14-24mm
- 3Д подесување (со соодветна подлошка)
- Дистанца од работ на вратата до отворот за шарката D=3-7mm
- Длабинско подесување преку штраф со навој
- Со пружина за отворање и затворање

**X91** Подлошка со штрафење



H  
7863 | 0mm | 7 ден.

**X91** Подлошка со 3D штелување



H  
7875 | 0mm | 16 ден.

7891 | 69 ден.

**X91** шарка коленаста 100° клип со вградено меко затворање



- Со Ø 35mm
- Монтажа и демонтажа на вратата без алат
- За дебелина на врата од 14-24mm
- 3Д подесување (со соодветна подлошка)
- Дистанца од работ на вратата до отворот за шарката D=3-7mm
- Длабинско подесување преку штраф со навој
- Со пружина за отворање и затворање

**X91** Подлошка со штрафење



H  
7913 | 2mm | 8 ден.

**X91** Подлошка со 3D штелување



H  
7393 | 2mm | 17 ден.

7394 | 69 ден.

X91 ШАРКИ СО Ø35mm



### X91 шарка клип 90° со вградено меко затворање



- Со Ø 35mm
- Монтажа и демонтажа на вратата без алат
- За дебелина на врата од 14-24mm
- 3Д подесување (со соодветна подлошка)
- Дистанца од работ на вратата до отворот за шарката D=3-7mm
- Длабинско подесување преку штраф со навој

**X91** Подлошка со штрафење



H  
7913 | 2mm | 8 ден.

**X91** Подлошка со 3D штелување



H  
7393 | 2mm | 17 ден.

7917 | 97 ден.

### X91 шарка клип 165° со вградено меко затворање



- Со Ø 35mm
- Монтажа и демонтажа на вратата без алат
- За дебелина на врата од 14-26mm
- 3Д подесување (со соодветна подлошка)
- Дистанца од работ на вратата до отворот за шарката D=3-7mm
- Длабинско подесување преку штраф со навој

**X91** Подлошка со штрафење



H  
7913 | 2mm | 8 ден.

**X91** Подлошка со 3D штелување



H  
7393 | 2mm | 17 ден.

7866 | 172 ден.

### X91 Подлошка со штрафење



|                     |  |  |
|---------------------|--|--|
| H                   |  |  |
| 7863   0mm   7 ден. |  |  |
| 7913   2mm   8 ден. |  |  |
| 7916   4mm   9 ден. |  |  |

### X91 Подлошка со 3D штелување



|                      |  |  |
|----------------------|--|--|
| H                    |  |  |
| 7875   0mm   16 ден. |  |  |
| 7393   2mm   17 ден. |  |  |

### X91 Подлошка со типла Ø5мм



|                       |  |  |
|-----------------------|--|--|
| H                     |  |  |
| 90324   0mm   12 ден. |  |  |

X91N ШАРКИ СО Ø35mm

**X91N**

by emusa



### X91N шарка права 100° клип



- Со Ø 35mm
- Монтажа и демонтажа на вратата без алат
- За дебелина на врата од 14-24mm
- 3Д подесување (со соодветна подлошка)
- Дистанца од работ на вратата до отворот за шарката D=3-7mm
- Длабинско подесување преку штраф со навој
- Со пружина за отворање и затворање

**X91** Подлошка со штрафење



7863 | 0mm | 7 ден.

**X91** Подлошка со 3D штелување



7875 | 0mm | 16 ден.

**7918 | 37** ден.

### X91N шарка полуколенаста 100° клип



- Со Ø 35mm
- Монтажа и демонтажа на вратата без алат
- За дебелина на врата од 14-24mm
- 3Д подесување (со соодветна подлошка)
- Дистанца од работ на вратата до отворот за шарката D=3-7mm
- Длабинско подесување преку штраф со навој
- Со пружина за отворање и затворање

**X91** Подлошка со штрафење



7863 | 0mm | 7 ден.

**X91** Подлошка со 3D штелување



7875 | 0mm | 16 ден.

**7905 | 38** ден.

### X91N шарка коленаста 100° клип



- Со Ø 35mm
- Монтажа и демонтажа на вратата без алат
- За дебелина на врата од 14-24mm
- 3Д подесување (со соодветна подлошка)
- Дистанца од работ на вратата до отворот за шарката D=3-7mm
- Длабинско подесување преку штраф со навој
- Со пружина за отворање и затворање

**X91** Подлошка со штрафење



7913 | 2mm | 8 ден.


**X91** Подлошка со 3D штелување



7393 | 2mm | 17 ден.

**7909 | 38** ден.

C95 ШАРКИ СО Ø35mm



### C95 шарка права 110° со отклопен федер



- Со Ø 35mm
- За дебелина на врата од 14-23mm
- Со 2Д подесување вертикално 0-4mm и хоризонтално од 0-5mm
- Дистанца од работ на вратата до отворот за шарката D=3-7mm
- Затворање со отклопен федер

7881 | 29 ден.

C95 Подлошка со штрафење



H  
7904 | 0mm | 7 ден.

### C95 шарка полуколенаста 110° со отклопен федер



- Со Ø 35mm
- За дебелина на врата од 14-23mm
- Со 2Д подесување вертикално 0-4mm и хоризонтално од 0-5mm
- Дистанца од работ на вратата до отворот за шарката D=3-7mm
- Автоматско отворање со отклопен федер

7870 | 30 ден.

C95 Подлошка со штрафење



H  
7904 | 0mm | 7 ден.

### C95 шарка коленаста 110° со отклопен федер



- Со Ø 35mm
- За дебелина на врата од 14-23mm
- Со 2Д подесување вертикално 0-4mm и хоризонтално од 0-5mm
- Дистанца од работ на вратата до отворот за шарката D=3-7mm
- Автоматско отворање со отклопен федер

7902 | 30 ден.

C95 Подлошка со штрафење



H  
7906 | 2mm | 7 ден.

C95 ШАРКИ СО Ø35mm



## C95 шарка 90° слайд



- Со Ø 35mm
- За дебелина на врата од 14-22mm
- Со 2Д подесување вертикално 0-4mm и хоризонтално од 0-5mm
- Дистанца од работ на вратата до отворот за шарката D=3-7mm
- Затворање со отклопен федер

7873 | 35 ден.

**C95** Подлошка со штрафење



H  
7906 | 2mm | 7 ден.

## C95 шарка 135° слайд



- Со Ø 35mm
- За дебелина на врата од 14-22mm
- Со 2Д подесување вертикално 0-4mm и хоризонтално од 0-5mm
- Дистанца од работ на вратата до отворот за шарката D=3-7mm
- Затворање со отклопен федер

7894 | 49 ден.

**C95** Подлошка со штрафење



H  
7906 | 2mm | 7 ден.

## C95 шарка 165° слайд



- Со Ø 35mm
- За дебелина на врата од 14-26mm
- 3Д подесување (со соодветна подлошка)
- Дистанца од работ на вратата до отворот за шарката D=3-8mm
- Затворање со отклопен федер

7865 | 93 ден.

**C95** Подлошка со штрафење



H  
7906 | 2mm | 7 ден.

C95 ШАРКИ СО Ø35mm



## C95 шарка права без пружина



- Со Ø 35mm
- За дебелина на врата од 14-23mm
- Со 2Д подесување вертикално 0-4mm и хоризонтално од 0-5mm
- Дистанца од работ на вратата до отворот за шарката D=3-7mm

90309 | без пружина | **46** ден.  
90310 | со типла без пружина | **54** ден.

**C95** Подлошка со штрафење



H  
7906 | 2mm | 7 ден.

## C95 шарка полуколенаста без пружина



- Со Ø 35mm
- За дебелина на врата од 14-23mm
- Со 2Д подесување вертикално 0-4mm и хоризонтално од 0-5mm
- Дистанца од работ на вратата до отворот за шарката D=3-7mm

90311 | **47** ден.

**C95** Подлошка со штрафење



H  
7906 | 2mm | 7 ден.

## C95 шарка коленаста без пружина



- Со Ø 35mm
- За дебелина на врата од 14-23mm
- Со 2Д подесување вертикално 0-4mm и хоризонтално од 0-5mm
- Дистанца од работ на вратата до отворот за шарката D=3-7mm



90312 | **47** ден.

**C95** Подлошка со штрафење



H  
7906 | 2mm | 7 ден.

C50 ШАРКИ СО Ø35mm



## Шарка мини С50



- Со Ø 35mm
- За дебелина на врата од 16-23mm
- Со 2Д подесување вертикално 0-4mm и хоризонтално од 0-5mm
- Дистанца од работ на вратата до отворот за шарката D=3-7mm
- Затворање со отклопен федер

7899 | 31 ден.

**C50** Подлошка за шарка



7900 | 10 ден.

## C95 подлошка за штрафење



H

|                     |
|---------------------|
| 7904   0mm   7 ден. |
| 7906   2mm   7 ден. |

## C95 Ø40 Шарка права



- Со Ø 40mm
- За дебелина на врата од 20-40mm
- 3Д подесување (со соодветна подлошка)
- Дистанца од работ на вратата до отворот за шарката D=3-15mm
- Затворање со отклопен федер

90028 | 56 ден.


**C95** Подлошка со штрафење



H

90029 | -2mm | 9 ден.

## Шарка за бифе





Финиш

H

7907 | месинг | 30x80mm | 319 ден.


## Шарка за бифе Ø35mm



- Со димензија Ø 35mm
- Со подесување +/-3mm



7883 | 119 ден.

## Брава за мебел Ø19mm




90169 | 110 ден.

## Одбојник за врата



4510 | 99 ден.


## Push магнет



Финиш

90007 | Бел | 134 ден.


## Push Адаптер за магнет



Финиш

90008 | Бел | 28 ден.



## Плочка за ПТО Ø17mm



Материјал

90161 | Цинк | 5 ден.

## Магнет со плочка



• Сила на задржување: 3.2kg

Финиш


90023 | Бел | 21 ден.

емуca




Водилки и фиоки

## SLIPPE SOFT водилки со делумно извлекување со меко затворање



- Со клип за лесно откачување и прикачување на фиоката
- Регулација на висина до 3mm
- Со меко затворање и со кочница на левата и на десната водилка
- Носивост до 25kg

| L    |       |            |      |
|------|-------|------------|------|
| 7898 | 340mm | <b>468</b> | ден. |
| 7887 | 390mm | <b>499</b> | ден. |
| 7895 | 440mm | <b>529</b> | ден. |
| 7884 | 490mm | <b>557</b> | ден. |




## Сет водилка со Меко затворање



- Со целосно извлекување
- Со куглични лагери
- Со висина 45mm
- Носивост до 35kg

H L

**90024 | 45mm | 500mm | 555** ден.



| L   | X     | Y   | A    | B    | C  |
|-----|-------|-----|------|------|----|
| 300 | 121,5 | 80  | 96   | -    | -  |
| 350 | 122   | 128 | 72,5 | 55,5 | -  |
| 400 | 160   | 128 | 128  | 55,5 | -  |
| 450 | 160   | 160 | 128  | 96   | -  |
| 500 | 192   | 192 | 128  | 96   | 64 |

## ТЗоС водилки




**FIRA**





|       | Финиш | L     |                 |
|-------|-------|-------|-----------------|
| 90167 | Бела  | 400mm | <b>95</b> ден.  |
| 90166 | Бела  | 450mm | <b>115</b> ден. |
| 90165 | Бела  | 500mm | <b>142</b> ден. |

- Страниците се во сет.
- Меко-затворање.
- Носивост до 20kg од сет.



## CONCEPT фиоки со метална страница со меко затворање



- Носивост до 30kg
- D=16mm дебелина на дно на фиока



|      | H     | L     | Финиш |                   |
|------|-------|-------|-------|-------------------|
| 7976 | 105mm | 350mm | бела  | <b>1.150</b> ден. |
| 7970 | 105mm | 350mm | црна  | <b>1.150</b> ден. |
| 7869 | 105mm | 500mm | бела  | <b>1.312</b> ден. |
| 7897 | 105mm | 500mm | црна  | <b>1.312</b> ден. |



## CONCEPT фиоки со метална страница со меко затворање



- Носивост до 30kg
- D=16mm дебелина на дно на фиока





|       | H     | L     | Финиш |                   |
|-------|-------|-------|-------|-------------------|
| 90025 | 138mm | 350mm | бела  | <b>1.420</b> ден. |
| 7971  | 138mm | 350mm | црна  | <b>1.420</b> ден. |
| 90026 | 138mm | 500mm | бела  | <b>1.740</b> ден. |
| 7966  | 138mm | 500mm | црна  | <b>1.740</b> ден. |



## CONCEPT Фиока







- Носивост до 30kg
- D=16mm дебелина на дно на фиока



|      | H     | L     | Финиш |                   |
|------|-------|-------|-------|-------------------|
| 7903 | 185mm | 500mm | бела  | <b>2.081</b> ден. |
| 7867 | 185mm | 500mm | црна  | <b>2.081</b> ден. |




**CONCEPT** преден профил за внатрешна фиока



L Финиш

|      |        |      |       |      |
|------|--------|------|-------|------|
| 7977 | 1070mm | Бела | 1.040 | ден. |
| 7972 | 1070mm | Сива | 1.040 | ден. |

**CONCEPT** Сет држачи за фронтален профил на внатрешна фиока




H Финиш

|      |     |      |     |      |
|------|-----|------|-----|------|
| 7961 | 105 | Бела | 225 | ден. |
| 7963 | 105 | Сива | 225 | ден. |




## SLIM правоаголен организатор за фиока под садопер




• Создаден за купатилски елементи за под мијалник, достапен во бела и сива пластика. Практично решение за максимална искористеност на елементот под мијалникот во тоалетот.

|      | Финиш |                 |
|------|-------|-----------------|
| 7890 | Бела  | <b>223</b> ден. |
| 7880 | Сива  | <b>223</b> ден. |





## Заоблен организатор за фиока под садопер




• Создаден за купатилски елементи за под мијалник, достапен во бела и антрацит пластика. Практично решение за максимална искористеност на елементот под мијалникот во тоалетот.




|      | Финиш    |                 |
|------|----------|-----------------|
| 7964 | Бела     | <b>160</b> ден. |
| 7960 | Антрацит | <b>160</b> ден. |





**Димензии на дно и позадина на фиока:**









Ногарки и тркалца

## Ногара за мебел




|      | H     | Ø  | Финиш    |                 |
|------|-------|----|----------|-----------------|
| 7886 | 710mm | 60 | бела     | <b>457</b> ден. |
| 7877 | 710mm | 60 | Сребрена | <b>483</b> ден. |
| 7912 | 710mm | 60 | црна     | <b>457</b> ден. |

## Кујнска ногара со база Ø48





Држач за дрвено цокле      Држач за ПВЦ цокле



7718 | 7 ден.      7762 | 5 ден.


|      | H       | Ø  | Финиш |                |
|------|---------|----|-------|----------------|
| 7727 | 100-130 | 48 | црна  | <b>21</b> ден. |
| 7780 | 150-180 | 48 | црна  | <b>25</b> ден. |

## Ногарка со нивелатор Ø48




|      | H    | Финиш |                |
|------|------|-------|----------------|
| 1044 | 17mm | црна  | <b>22</b> ден. |
| 1045 | 27mm | црна  | <b>25</b> ден. |
| 3068 | 40mm | црна  | <b>31</b> ден. |

### Alumix 1 Ногара за мебел




|      | H     | Финиш    |         |
|------|-------|----------|---------|
| 7879 | 80mm  | сребрено | 53 ден. |
| 7874 | 100mm | сребрено | 55 ден. |
| 7888 | 120mm | сребрено | 65 ден. |

### Alumix 7 Ногара за мебел




|      | H       | Финиш    |         |
|------|---------|----------|---------|
| 7878 | 15x80mm | сребрено | 49 ден. |
| 7872 | 30x80mm | сребрено | 69 ден. |
| 7914 | 45x80mm | сребрено | 89 ден. |

### Alumix 8 Ногара за мебел



|      | H          | Финиш    |         |
|------|------------|----------|---------|
| 7885 | 24 x 120mm | сребрено | 91 ден. |

## Тркало за мебел Ø30




|       |         |
|-------|---------|
| H     | 44      |
| C x B | 30 x 30 |
| d x e | 20 x 20 |
| E     | 4,5     |

- Без кочница
- Димензија: Ø30mm
- Финиш: Црно
- Носивост: 15kg

7871 | 21 ден.

## Тркало за мебел Ø40




|       |         |
|-------|---------|
| H     | 55      |
| C x B | 38 x 38 |
| d x e | 25 x 25 |
| E     | 5,5     |

- Со кочница
- Димензија: Ø40mm
- Финиш: Црно
- Носивост: 25kg

7868 | 34 ден.

## Тркало за мебел со кочница Ø50



|       |         |
|-------|---------|
| H     | 55      |
| C x B | 38 x 38 |
| d x e | 25 x 25 |
| E     | 5,5     |

- Со кочница
- Димензија: Ø50mm
- Финиш: Сиво
- Носивост: 50kg

7893 | 146 ден.

- Без кочница
- Димензија: Ø50mm
- Финиш: Сиво
- Носивост: 50kg


90027 | 123 ден.

## Тркало за мебел Ø50



- Без кочница
- Димензија: Ø50mm
- Финиш: Црно
- Носивост: 30kg

**7864 | 35** ден.



|       |         |
|-------|---------|
| H     | 65      |
| C x B | 38 x 38 |
| d x e | 25 x 25 |
| E     | 5,5     |



- Со кочница
- Димензија: Ø50mm
- Финиш: Црно
- Носивост: 30kg


**7889 | 41** ден.

## Тркало за мебел Ø50



- Без кочница
- Димензија: Ø50mm
- Финиш: Црно
- Носивост: 35kg

**7876 | 158** ден.



|       |         |
|-------|---------|
| H     | 64      |
| C x B | 42 x 42 |
| d x e | 32 x 32 |
| E     | 4,5     |



- Со кочница
- Димензија: Ø50mm
- Финиш: Црно
- Носивост: 35kg



**7911 | 195** ден.

## Тркало за мебел Ø80



- Без кочница
- Димензија: Ø80mm
- Финиш: Сиво
- Носивост: 50kg

**7901 | 222** ден.



- Со кочница
- Димензија: Ø80mm
- Финиш: Сиво
- Носивост: 50kg


**7896 | 251** ден.

емуca



Оков за Спојување

### Екцентар D15 / SP16 за 16mm дебелина




|   |        |
|---|--------|
| X | 8mm    |
| Y | 12,5mm |

Материјал

7767 | ЦИНК | 3 ден.

### Екцентар D15 / SP16 за 16mm дебелина




|   |        |
|---|--------|
| X | 8mm    |
| Y | 12,5mm |

Материјал

7765 | ЦИНК | 4 ден.

### Екцентар D15 / SP18 за 18mm дебелина




|   |      |
|---|------|
| X | 9mm  |
| Y | 14mm |

Материјал

7769 | ЦИНК | 4 ден.

## Штраф за екцентар




|   |      |
|---|------|
| A | 23mm |
| Z | 9mm  |
| F | Ø6   |

Димензија Материјал

7713 | 7 x 33 x 6mm | ЦИНК | 3 ден.



## Дрвена типла



Ø L Материјал

7753 | Ø8 | 30mm | Дрво | 1 ден.


## Евро штраф



Димензија Материјал

7717 | 6.2 x 13mm | Никел | 2 ден.  
7763 | 6.3 x 11mm | Никел | 2 ден.


## Штраф M4



L

|      |  |      |  |               |
|------|--|------|--|---------------|
| 7686 |  | 20mm |  | <b>2</b> ден. |
| 7968 |  | 22mm |  | <b>1</b> ден. |
| 7760 |  | 40mm |  | <b>2</b> ден. |


## Комплет спојници



- Комплетот содржи:
- L=29mm x M4
- 14 штраф M4


7751 | **5** ден.

## Конформат завртка




1110 | 5 x 50, имбус | **2** ден.

## Матица




| L              | Ø      | C      | F  |        |
|----------------|--------|--------|----|--------|
| 90150   18mm   | 20mm   | 10.7mm | M8 | 6 ден. |
| 90144   15.4mm | 13.6mm | 8.7mm  | M6 | 5 ден. |

## Типла М4 ПВЦ Ø8mm




90151 | 2 ден.

## Нивелатор М6




90162 | 17mm | 25mm | 6 ден.

## Нивелатор М8



90152 | 20mm | 38mm | 11 ден.


### Метален аголник



Димензија

7738 | 20.5 x 20.7mm | 13 ден.


### Метален аголник



Димензија

7754 | 34 x 23.5mm | 4 ден.


### Метален аголник



Димензија

7712 | 42 x 42mm | 6 ден.


### Метален аголник



Димензија

7747 | 70 x 22.5mm | 9 ден.

## Плочка овална за магнет



Димензија

90168 | 35 x 12mm | 3 ден.


## Метален аголник за маса



Димензија

7981 | 86 x 52mm | 54 ден.


## PHANTOM



- Метален скриен држач на полици
- 3D подесување
- Максимум носивост за 2 држачи: 20Kg за полици од 900x300mm, 15Kg за полици од 900x350mm.
- Употребете 3 држачи за полици подолги од 900mm
- Максимум далечина измеѓу држачите 700mm


L  
7882 | 125mm | 242 ден.

### Носач на стаклена полица Ø5




7688 | 6 ден.

### Носач на стаклена полица Ø5




2851 | 2 ден.

### Носач на стаклена полица Ø5




7724 | 6 ден.

## Носач на стаклена полица Ø5





7756 | 1 ден.

## Носач на стаклена полица Ø5




7779 | 2 ден.

## Носач на стаклена полица Ø5/6-8mm



90149 | 29 ден.


## Плочка метална



7720

5 ден.


## Профил шина за висечки елементи



7759

26 ден.

## Сет држачи со шина за висечки елементи




- Носивост: 65kg
- Комплектот содржи:
  - Лев држач
  - Десен држач
  - Профил за висечки елементи
  - Шина

7698

256 ден.

## Шина за висечки елементи





7693 | 2 m | 169 ден.

**HOLDY**



• Држач за висечки елементи на шина





7965 | Десна | 65 ден.  
7967 | Лева | 65 ден.

**HOLDY капаче**



7980 | Десна | 9 ден.  
7962 | Лева | 9 ден.

## Носач за висечки елементи на шина




- Видлива закачалка без страни
- Максимум носивост 35kg
- Подесување на фронтот
- Подесување на длабочината 13mm
- Подесување на висината 9mm
- Препорачливата завртка Ø 3,5 x 30mm

7691 | 35 ден.



бела




сив текстил



даб



сива



беж текстил



бука



антрацит сива



багрем



бор




венге



беж




цреша



кафена

## Лепенки Ø13 - 20/1

|       |               |         |
|-------|---------------|---------|
| 7716  | беж           | 20 ден. |
| 7697  | беж текстил   | 20 ден. |
| 7675  | бор           | 20 ден. |
| 7701  | бука          | 20 ден. |
| 7735  | венге         | 20 ден. |
| 7722  | сив текстил   | 20 ден. |
| 7695  | сива          | 20 ден. |
| 7705  | цреша         | 20 ден. |
| 90145 | антрацит сива | 25 ден. |
| 90146 | кафена        | 25 ден. |
| 90147 | бела          | 25 ден. |
| 90148 | даб           | 25 ден. |
| 90287 | багрем        | 20 ден. |



бела



пепел



даб



сив текстил



беж



бука



сива



беж текстил



цреша



венге



црна

## Ø20 - 15/1

|      |             |         |
|------|-------------|---------|
| 7725 | беж         | 28 ден. |
| 7715 | беж текстил | 28 ден. |
| 7770 | бела        | 28 ден. |
| 7680 | бука        | 28 ден. |
| 7758 | венге       | 28 ден. |
| 7732 | даб         | 28 ден. |
| 7690 | кафена      | 28 ден. |
| 7687 | багрем      | 28 ден. |
| 7681 | сива        | 28 ден. |
| 7706 | сив текстил | 28 ден. |
| 7704 | цреша       | 28 ден. |
| 7714 | црна        | 28 ден. |

емиса



**Системи за лизгачки  
врати и додатоци**

1



- за врата Slowmove
- Макс. носивост: 70kg

7771 | 325 ден.



- Сет за врата за меко затврорање.

7674 | од 18mm / 30kg | 865 ден.




- Сет тркалца за врата и стопер.
- Носивост: 70kg

7707 | 695 ден.

2


## PLACARD 81 Горна шина



|      | Финиш      | L   |            |
|------|------------|-----|------------|
| 7750 | Алуми.Мат  | 3м. | 2.118 ден. |
| 7702 | Алуми.Мат  | 4м. | 2.599 ден. |
| 7703 | Брус.челик | 3м. | 2.955 ден. |


3

## PLACARD 81 Долна шина




|      | Финиш      | L   |            |
|------|------------|-----|------------|
| 7774 | Алуми.Мат  | 3м. | 580 ден.   |
| 7730 | Алуми.Мат  | 4м. | 775 ден.   |
| 7711 | Брус.челик | 3м. | 1.107 ден. |

## PLACARD 81 Маска за долна шина



|      | Финиш      | L   |          |
|------|------------|-----|----------|
| 7734 | Алуми.Мат  | 3м. | 353 ден. |
| 7741 | Алуми.Мат  | 4м. | 591 ден. |
| 7673 | Брус.челик | 3м. | 728 ден. |

## PLACARD Гума за исполна




|       | Финиш | A    | B    |          |
|-------|-------|------|------|----------|
| 90139 | Бела  | 14mm | 10mm | 117 ден. |



4

## WAVE18




Финиш

L

|                      |        |                   |
|----------------------|--------|-------------------|
| 7700   Алуминиум мат | 2.9 м. | <b>792</b> ден.   |
| 7776   Брусен челик  | 3 м.   | <b>1.778</b> ден. |

## SHARP18E




Финиш

L

|                      |        |                 |
|----------------------|--------|-----------------|
| 7733   Алуминиум мат | 2.9 м. | <b>533</b> ден. |
|----------------------|--------|-----------------|

## WAVE18 E




Финиш

L

|                      |        |                 |
|----------------------|--------|-----------------|
| 7689   Алуминиум мат | 2.9 м. | <b>555</b> ден. |
|----------------------|--------|-----------------|

## QUAD18





Финиш

L

|                       |    |                   |
|-----------------------|----|-------------------|
| 90155   Елоксиран мат | 3м | <b>1.377</b> ден. |
|-----------------------|----|-------------------|

\*Цената се однесува на должен метар

## DEEP18 профил




Финиш

L

|                       |        |                   |
|-----------------------|--------|-------------------|
| 90286   Елоксиран мат | 2.9 м. | <b>1.070</b> ден. |
|-----------------------|--------|-------------------|

5



### Н-профил



Финиш L

7773 | Алу. мат | 4m | **790** ден.  
7679 | Иnox | 4m | **1.153** ден.


### U профил



Финиш L

7726 | Елок. мат | 4m | **707** ден.


### Четка самолеплива за шибер




|      | Финиш | H   |                |
|------|-------|-----|----------------|
| 7777 | сива  | 7mm | <b>25</b> ден. |
| 7699 | сива  | 9mm | <b>26</b> ден. |
| 7736 | црна  | 7mm | <b>21</b> ден. |

\*Цената се однесува на должен метар

### Стабилизатор за врата



L | 1920mm | **683** ден.





## Лифт оклагија за гардеробер

- ▶ Лифт оклагија за лесен дофат на закачалките од горната зона на гардероберот. Со лифт оклагијата високите делови од гардероберот стануваат лесно достапни. Со регулација на повеќе ширини за лесна адаптација во сите типови на гардеробери.
- ▶ Носивост до 12kg, со споро движење



• Финиш: Алуминиум хром

60 - 83cm | **2.508** ден.  
7683

83 - 115cm | **2.508** ден.  
7778



• Финиш: Кафена


60 - 83cm | **2.550** ден.  
7740

83 - 115cm | **3.007** ден.  
7772

## CONCEPTA 25



- ▶ Систем за лизгачки, собирачки и склопувачки врати.
- ▶ Можност за монтирање на елементи или помеѓу сидови.
- ▶ Можност за прикривање на простор или работен простор (кујна, перална, канцеларија, соблекувална, итн.)
- ▶ Со отворен систем немате потреба од долната шина, со тоа што добивате максимално пристапен простор.
- ▶ Максимум тежина на врата: 25 kg = 50 kg/set.
- ▶ Ширина на врата: 300 to 700 mm.
- ▶ Висина на врата: 1851 to 2600 mm.
- ▶ Дебелина на врата: 19 to 26 mm.
- ▶ Можност за подесување вертикално, хоризонтално и во косина
- ▶ Комплетот се содржува од оков доволен за две врати
- ▶ Системот може да се монтира за лева или десна страна.
- ▶ Андонизиран сребрен мат финиш.
- ▶ LGA сертификат.



### Опис


### Финиш

|       |                               |               |                |      |
|-------|-------------------------------|---------------|----------------|------|
| 90604 | Сет за врата со преклоп ЛЕВ   | Елоксиран мат | <b>130.580</b> | ден. |
| 90605 | Сет за врата со преклоп ДЕСЕН | Елоксиран мат | <b>130.580</b> | ден. |







## CONCEPT 25 Сет долен профил



Финиш L



90606 | Елок. мат | 1.3m | 11.370 ден.

## CONCEPT 25 Сет за врата



90606 | 3.385 ден.


## CONCEPT 25 Сет профил со плочка



Финиш L

90606 | Елок. мат | 2.6m | 18.670 ден.


### TUBOSILK Оклагија



Материјал L

7749 | Алуминиум | 2.4m | **659** ден.


### TUBO Оклагија



Финиш L

7719 | Алуминиум | 2.4m | **383** ден.

### TUBO Оклагија




Финиш A L

7721 | Хром | 30mm | 3m | **99** ден.

\*Цената се однесува на должен метар


## SILK2 Аголен држач за оклагија



Финиш

7677 | Сребрен | 70 ден.


## SILK2 Лев држач за оклагија



Финиш

7692 | Сребрен | 36 ден.


## SILK2 Среден држач за оклагија



Финиш

7728 | Сребрен | 52 ден.


## SILK2 Десен држач за оклагија



Финиш

7775 | Сребрен | 36 ден.


**TUBOSILK** Држач за Оклагија



Финиш

7739 | Сребрен | 51 ден.


**TUBOSILK** Среден држач за Оклагија



Финиш

7731 | Алуминиум | 58 ден.

Среден држач за оклагији





Финиш

7748 | Алу. мат | 61 ден.

7768 | Хром | 54 ден.


## Држач за оклагија



Финиш

350 | Хром | 11 ден.

## Оклагија на извлекување



| L   | B   | A   |
|-----|-----|-----|
| 300 | 302 | 335 |
| 350 | 352 | 385 |
| 400 | 402 | 435 |
| 450 | 452 | 485 |



Финиш L



|      |                        |      |
|------|------------------------|------|
| 7737 | Сребрена   300mm   492 | ден. |
| 7709 | Сребрена   350mm   535 | ден. |
| 7743 | Сребрена   400mm   584 | ден. |
| 7682 | Сребрена   450mm   595 | ден. |





**Завршни лајсни и цокли**

## PLASLINE задна лајсна



Финиш

L

**7752 | Алуминиум сатен | 4m | 1.039** ден.

\*Цената се однесува на должен метар

## PLASLINE капачиња




**7723**

Сиви

**70** ден.

## PLASLINE цокле





|      | H     | L  | Финиш      |                 |
|------|-------|----|------------|-----------------|
| 7742 | 100mm | 4m | Алу. сатен | <b>252</b> ден. |
| 7746 | 100mm | 4m | Бру. челик | <b>299</b> ден. |
| 7959 | 100mm | 4m | Антрацит   | <b>299</b> ден. |
| 7974 | 100mm | 4m | Бела       | <b>299</b> ден. |

\*Цената се однесува на должен метар

|       | H     | L  | Финиш      |                 |
|-------|-------|----|------------|-----------------|
| 7710  | 150mm | 4m | Алу. сатен | <b>296</b> ден. |
| 90009 | 150mm | 4m | Бру. челик | <b>431</b> ден. |





### PLASLINE флексибilen аголник за цокле



| H             | Финиш         |                 |
|---------------|---------------|-----------------|
| 90136   100mm | Алуминиум мат | <b>101</b> ден. |
| 90137   100mm | Брусен челик  | <b>101</b> ден. |
| 90135   100mm | Бела          | <b>101</b> ден. |

### Аголник за цокла 90° аголник



| H             | Финиш      |                |
|---------------|------------|----------------|
| 7757   100mm  | Алу. сатен | <b>58</b> ден. |
| 7975   100mm  | Бру. челик | <b>81</b> ден. |
| 90019   100mm | Антрацит   | <b>75</b> ден. |

| H             | Финиш      |                 |
|---------------|------------|-----------------|
| 90133   150mm | Бру. челик | <b>105</b> ден. |
| 90134   150mm | Алу. сатен | <b>87</b> ден.  |



## **MINILINE завршна лајсна**



A technical drawing of a U-shaped metal bracket. The vertical height of the bracket is labeled as 24. The horizontal width of the base is labeled as 11.


**Л** Финиш  
**7676** | 4м | Алу. сатен | **1.196** ден.

## **MINILINE сет капачиња**



**Финиш**

## **MIXLINE завршна лајсна**



A technical drawing showing a rectangular component. The vertical dimension is labeled as 35, and the horizontal dimension is labeled as 14,5. The component features two small, curved protrusions or cutouts on its right side.

|      |  | L  | Финиш      |                   |
|------|--|----|------------|-------------------|
| 7761 |  | 4m | Алу. сатен | <b>1.670</b> ден. |
| 7745 |  | 4m | Бела       | <b>1.537</b> ден. |

**MIXLINE капачиња**




| Финиш |         |
|-------|---------|
| Сиви  | 70 ден. |
| Бели  | 70 ден. |

emusa

Гола профили


### GOLA-E хоризонтален горен профил



L Финиш

|       |    |            |                   |
|-------|----|------------|-------------------|
| 4450  | 4m | Елокс. мат | <b>1.725</b> ден. |
| 90020 | 4m | Бел        | <b>1.635</b> ден. |
| 90130 | 4m | Антр. сива | <b>2.050</b> ден. |
| 90288 | 4m | Шампањ     | <b>2.290</b> ден. |


### GOLA-E хоризонтален среден профил



L Финиш

|       |    |            |                   |
|-------|----|------------|-------------------|
| 4443  | 4m | Елокс. мат | <b>2.125</b> ден. |
| 90021 | 4m | Бел        | <b>1.980</b> ден. |
| 90129 | 4m | Антр. сива | <b>2.480</b> ден. |
| 90308 | 4m | Шампањ     | <b>2.729</b> ден. |



### GOLA-E вертикален среден профил



L Финиш

|       |       |            |                   |
|-------|-------|------------|-------------------|
| 7973  | 2.55m | Алуминиум  | <b>2.540</b> ден. |
| 90154 | 2.55m | Антр. сива | <b>2.978</b> ден. |
| 90289 | 2.55m | Шампањ     | <b>3.417</b> ден. |

### GOLA-E Краен вертикален профил





L

Финиш

|       |  |       |  |            |  |              |      |
|-------|--|-------|--|------------|--|--------------|------|
| 7978  |  | 2.55m |  | Алуминиум  |  | <b>2.188</b> | ден. |
| 90153 |  | 2.55m |  | Антр. сива |  | <b>2.805</b> | ден. |

### GOLA-TOP профил





L

Финиш

|       |  |    |  |               |  |              |      |
|-------|--|----|--|---------------|--|--------------|------|
| 90131 |  | 3m |  | Елоксиран мат |  | <b>1.199</b> | ден. |
| 90132 |  | 3m |  | Антрацит сива |  | <b>1.475</b> | ден. |

### GOLA-E профил за фурна






L




Финиш

|       |  |       |  |               |  |              |      |
|-------|--|-------|--|---------------|--|--------------|------|
| 90290 |  | 580mm |  | Елоксиран мат |  | <b>929</b>   | ден. |
| 90291 |  | 580mm |  | Антрацит      |  | <b>1.160</b> | ден. |

## Држач за GOLA метален




## Држач со штраф за GOLA метален






Кујнски системи  
и додатоци



### Supra механизам за аголен елемент



- Систем дизајниран за лесна достапност на задниот дел од аголниот елемент со правоаголна форма.
- Систем за складирање со 4 корпи со меко затворање.
- Носивост 4x5kg или вкупно до 20kg
- Минимални димензии на елементот за вградвање 505x864mm
- Минимална ширина на вратата од 400mm

7969




**17.870** ден.



## SHELVO 3/4

Систем за аголен елемент

- ¾ Кружни полици кои ротираат на осовина,
- Наменети за аголни елементи со минимална димензија 800x800mm
- Се подесува на различни висини.
- Носивост до 2x20kg или вкупно 40kg
- Изработена е од материјал високоотпорен на механички удари, UV зраци, и не создава електрицитет при триење со друг тип на материјали.




90022 |

**4.558** ден.




**emuca**  
furniture fittings solutions

## Алуминиумска заштита за под садопер



|      | Димензија       | Финиш    |                 |
|------|-----------------|----------|-----------------|
| 7696 | 600 / 18 x 510  | Сребрена | <b>393</b> ден. |
| 7755 | 900 / 18 x 510  | Сребрена | <b>490</b> ден. |
| 7684 | 1200 / 18 x 510 | Сребрена | <b>608</b> ден. |


## Base Frigo



- За фрижиидери со должина од 60 см.
- Модели: за 16mm и 18mm
- Основата е перфорирана за вентилација на фрижидерот.



7708 | **816** ден.

## Решетка за фурна




Финиш  
90138 | Елоксиран мат | **1.233** ден.

## Држач за тањири 187-208 mm



Финиш  
90325 | Сива | **1.676** ден.

## SUPRA M15




X 108mm

- Корпа за шишиња со целосно извлекување
- Со корпи на две висини
- Со меко затворање
- Носивост 2x12,5kg ли вкупно 25kg
- Ширина 108mm
- Монтажа само на лева страна

7729 | 2.551 ден.

## SUPRA M20




X 158mm

- Корпа за шишиња со целосно извлекување
- Со корпи на две висини
- Со меко затворање
- Носивост 2x12,5kg ли вкупно 25kg
- Ширина 158mm
- Монтажа само на лева страна

2780 | 2.755 ден.



### Канта за отпадоци




- Капацитет: 2x 14l
- Рачно извлекување
- Капакот се отвора автоматски.

**7862 | 2.654** ден.

- Капацитет: 20l
- Рачно извлекување
- Капакот се отвора автоматски.

**7892 | 2.623** ден.


### Канта за отпадоци



- Капацитет: 16l
- Рачно извлекување
- Капакот се отвора автоматски.

**90010 | 2.250** ден.

### Канта за отпадоци





- Капацитет: 13l

#### Финиш

|             |          |             |          |            |      |
|-------------|----------|-------------|----------|------------|------|
| <b>7861</b> | <b> </b> | <b>Бела</b> | <b> </b> | <b>813</b> | ден. |
| <b>7915</b> | <b> </b> | <b>Сива</b> | <b> </b> | <b>813</b> | ден. |


### Канта за отпадоци 1 x 15l



Финиш

**90158 | Антрацит Сива | 1.035 ден.**

### Канта за отпадоци сет за фиока 2x12l




H

Финиш

**90156 | 216mm | Антрацит Сива | 1.540 ден.**

### База за канта М60



A

P

Финиш


**90157 | 536mm | 482mm | Антрацит | 1.345 ден.**

емиса



ЛЕД Осветлување

## SPOT ЛЕД тело 0,3W





- Спот
- Вградлива лед светилка
- Мала сидна светилка за насочено ограничено осветлување.
- Наменета е за осветлување на површините на мебелот
- 6000K, ладно бела светлина



90038 | 233 ден.

## POLARIS ЛЕД тело 1.2W





- Поларис е совршена за дискретно осветлување.
- Со вградливо тело со отвор Ø30mm
- Изработена е од алуминиум со елоксиран мат сребрен финиш
- Може а се насочува во различни правци
- 4000K, природно бела светлина



90039 | 1.137 ден.

## HIDRA ЛЕД тело 2W




- Надградна лед светилка
- Тенка и кружна форма
- Со палење и гасење на допир
- Достапна во сива металик и мат алуминум
- Со дифузер за хомогено осветлување
- 6000K, ладно бела светлина



90040 | 1.190 ден.


# ANDROMET ЛЕД тело 6W



- Лед светилка со тенка квадратна форма
  - Со челична рамка со никел сатин финиш
  - Со дифузер за хомогено осветлување кој лед точките ги праи незабележливи
  - 6000K, ладно бела светлина

90048 | 2.109 ден.


## **ANDROWAVE SWITCH ЛЕД тело**



- Лед светилка за монтажа под висечки елемети во кујна, и за внатрешност на гардеробери
  - Со сив металик финиш
  - Со дифузер за хомогено осветлување кој ги лед точките ги прави незабележителни
  - 180 лумени
  - Со 9 лед точки

90044 | 3.511 ден.

## **ANDROWAVE ЛЕД тело 6W**





- Мала сидна светилка за насочено ограничено осветлување.
  - Наменета е за осветлување на површините на мебелот
  - 6000K, ладно бела светлина

**90043** | **2.536** ден.



## URANE ЛЕД тело 1.8W






- Надградна лед светилка со 9 лед точки во алюминумска рамка со кружна форма
- Со дифузер за хомогено осветлување
- Многу лесна монтажа на површината на елементи од мебел со лепенка

|  |              |               |                |
|--|--------------|---------------|----------------|
|  | 6 W 7080920  | 15 W 7001420  | SWITCH 7001520 |
|  | 30 W 7001320 | DOOR 7001720  | MOTION 7001820 |
|  | 50 W 5008420 | METAL 7001920 | DIMMER 5053125 |
|  | 72 W 5008520 |               | SWITCH 5007125 |
|  |              |               | MOTION 5007025 |

90042 | 959 ден.

## CRUX ЛЕД тело 1.8W






- Отвор за вградување Ø60mm
- Има диоди кои се така подредени да дадат концентрирана светлина под агол од 85°
- 6000K, ладно бела светлина / 4500K, природно бела светлина

### Финиш

90030 | Сребрен | 591 ден.

90031 | Никел | 789 ден.

## CRUX ЛЕД тело 1.8W





- Природно бела светлина 4,500K

### Финиш

90032 | Никел | 591 ден.

|  |              |               |                |
|--|--------------|---------------|----------------|
|  | 6 W 7080920  | 15 W 7001420  | SWITCH 7001520 |
|  | 30 W 7001320 | DOOR 7001720  | MOTION 7001820 |
|  | 50 W 5008420 | METAL 7001920 | DIMMER 5053125 |
|  | 72 W 5008520 |               | SWITCH 5007125 |
|  |              |               | MOTION 5007025 |


## CRUX држач за ЛЕД тело



### Финиш

|       |         |     |      |
|-------|---------|-----|------|
| 90036 | Сребрен | 89  | ден. |
| 90035 | Никел   | 118 | ден. |

## CRUX триаголен држач за лед тело




90037 | 373 ден.

## ROLFLEX ЛЕД лента 48W



\*Цената се однесува на должен метар



- Самолеплива лед лента со ладно бела и топло бела светлина.
- Одлична намена има за скриено осветлување, кое се рефлектира од сидните површини и површините на мебел
- 48W



6 W 7080920  
15 W 7001420  
30 W 7001320  
50 W 5008420  
72 W 5008520



MOTION 5915020  
SWITCH 5914120  
DIMMER 5008720



SWITCH 7001520  
DOOR 7001720  
MOTION 7001820  
METAL 7001920



DIMMER 5053125  
SWITCH 5007125  
MOTION 5007025


**90049** | Ладно бела,  
7,000 K

**522** ден.

**90050** | Топло бела,  
3,500 K


**522** ден.

## ROLFLEX 8mm кабел за приклучок




**90053** | **179** ден.

## ROLFLEX 8mm конектор



**90054** | **67** ден.

## LYNX ЛЕД лента 4,8W IP20




\*Цената се однесува на должен метар



90744 | Ладно бела, 6,000 K | 285 ден.

## LYNX ЛЕД лента 4,8W IP65





\*Цената се однесува на должен метар




90745 | Ладно бела, 6,000 K | 435 ден.

## Lynx Q конектор-кабел 8мм



90690 | 174 ден.



## ROLFLEX-конектор 0,2W



- Со вграден сензор за детектирање на движења
- Време на исклучување 1 минута и 20 секунди по престан на движењата
- Влагоотпорност IP20

90057 | Ладно бела, 7,000 K | 91 ден.  
90056 | Топло бела, 3,500 K | 91 ден.




## Сензор за ROLFLEX и XFLEX лед ленти



- Сензор кој ги активира лед светилките при детектирање на движења
- 12V DC



90055 | 1.363 ден.

## Lynx switch/dimmer сензор



90750 | 1.047 ден.




## Профил за површинска монтажа



90012 | 2m | 569 ден.

90011 | 4m | 1.089 ден.



## LYNX Профил за вградлива монтажа за LED



Финиш

90516 | Елокс. мат | 4m | 1.190 ден.


## Профил аголен за површинска монтажа за LED



Финиш

90740 | Елокс. Мат | 4m | 954 ден.


## Маска за површинска монтажа



Финиш | Бела | L  
90014 | 2m | 555 ден.

Финиш | Бела | L  
90013 | 4m | 954 ден.


## LYNX Маска за вградлив профил



Финиш | Бела | L  
90517 | 4m | 988 ден.





## Капачиња сет за површински профил



Финиш

90015 | Сива | 187 ден.


## Капачиња сет за аголен профил за LED



Финиш

90015 | Сива | 235 ден.


## LYNX Капачиња сет за вградлив профил







Финиш

90018 | Сива | 97 ден.

## PIX Светлечка оклажија



## ЛЕД тело за фиока 0,6W




90159 | 0,6w;28lm;4LEDs | 1.049 ден.

## ЛЕД конвертор




- Конвертор за Лед светла со постојан напон, дизајниран за поврзување на кабли со различни прикупоци.

## 12V AMP Раскрсница/кабел



90065 | 146 ден.

## 12V AMP Продолжен кабел



90064 | 163 ден.


## Прекинувач вградлив Ø23 x 17





Финиш

90059 | Бела | 109 ден.

90058 | Црна | 91 ден.



## Прекинувач за врата




Финиш

90060 | Црна | 282 ден.

90061 | Бела | 235 ден.


## Вертикален мултиконектор 3UE + 2 USB



- Може да се вгради и во високи и ниски елементи благодарение на неговиот дизајн. Лесно се извлекува и може мануелно да се затвори односно скрие. Содржи три шуко приклучници и два usb конектори за полнење на електронски уреди.

**90063 | 2.996** ден.

## Atom 14 мултиконектор




- 1x F
- 2x USB
- 1x HDMI

### ФИНИШ

**90327 | Црна | 4.584** ден.

**90326 | Сребрена | 4.665** ден.

## Безжичен полнач USB 5V DC/ Qi (V1.1)





- Овозможува безжично полнење на било кој компатибилен уред



**90062 | 2.978** ден.

emuca


Рачки



**MALI** Рачка за мебел

**C** Материјал Финиш

**90067 | 0 | Замак | Бронзена | 41** ден.

**MARRAKECH** Рачка за мебел

**C L Материјал Финиш**
**90068 | 64mm | 77mm | Замак | Бронзена | 87** ден.


**90069 | 64mm | 77mm | Замак | Црна | 147** ден.

**PAPUA** Рачка за мебел

**C L Материјал Финиш**
**90066 | 76mm | 127mm | Замак | Старо Сребро | 149** ден.

**OREGON** Рачка за мебел

**Ø Материјал Финиш**
**90163 | 35mm | Замак | Мока | 90** ден.


**90164 | 35mm | Замак | Никел сатен | 103** ден.

## Orlando Рачка за мебел




|       | C     | L     | Материјал | Финиш       | Цене     |
|-------|-------|-------|-----------|-------------|----------|
| 90314 | 128mm | 188mm | Челик     | Никел сатен | 136 ден. |
| 90315 | 160mm | 210mm | Челик     | Никел сатен | 148 ден. |
| 90316 | 192mm | 252mm | Челик     | Никел сатен | 163 ден. |
| 90317 | 224mm | 274mm | Челик     | Никел сатен | 177 ден. |
| 90318 | 320mm | 400mm | Челик     | Никел сатен | 217 ден. |
| 90319 | 384mm | 400mm | Челик     | Никел сатен | 292 ден. |

## Tucson Рачка за мебел



|       | Ø    | Материјал | Финиш       | Цене    |
|-------|------|-----------|-------------|---------|
| 90320 | 16mm | Замак     | Никел сатен | 42 ден. |

## Fuji Рачка за мебел



|       | C     | L     | Материјал | Финиш      | Цене     |
|-------|-------|-------|-----------|------------|----------|
| 90321 | 96mm  | 103mm | Замак     | Алу. сатен | 111 ден. |
| 90322 | 128mm | 135mm | Замак     | Алу. сатен | 147 ден. |
| 90323 | 160mm | 168mm | Замак     | Алу. сатен | 189 ден. |



Via Messico, 80  
35127 PADOVA PD,  
Italy

T. (+39) 049 8702800  
F. (+39) 049 8703019

Италија: [www.emuca.it](http://www.emuca.it) • [info@emuca.com](mailto:info@emuca.com)

Велика Британија: [www.emuca.co.uk](http://www.emuca.co.uk) • [sales@emuca.com](mailto:sales@emuca.com)

Шпанија: [www.emuca.es](http://www.emuca.es) • [emuca@emuca.com](mailto:emuca@emuca.com)

Франција: [www.emuca.fr](http://www.emuca.fr) • [emuca@emuca.com](mailto:emuca@emuca.com)

Португалија: [www.emuca.pt](http://www.emuca.pt) • [emuca@emuca.com](mailto:emuca@emuca.com)



Погон адреса: Ул.Скупи бр. 82Б  
Изложбен салон: Ул.Скупи бр. 47  
1000 Скопје, Македонија  
T. +389 (0)2 203 5377  
M. +389 (0)76 475 372 • +389 (0)75 371 158  
[www.pro-dizajn.mk](http://www.pro-dizajn.mk)  
[prodizajn@pro-dizajn.mk](mailto:prodizajn@pro-dizajn.mk) • [prodizajn@hotmail.com](mailto:prodizajn@hotmail.com)